



НАДОМЕСТОЦИ ЗА УСЛУГИ ЗА ДЕНАРСКИ РАБОТИ И ДЕНАРСКИ ПЛАТЕН ПРОМЕТ ЗА ФИЗИЧКИ ЛИЦА СО ВАЖНОСТ ОД 11.2.2019 ГОДИНА

Денарски платен промет за физички лица

Готовински платен промет

Готовински уплати

• готовинска уплата на сопствена трансакциска сметка на клиент - физичко лице во банката	Без надоместок
• готовинска уплати за комунални услуги за кои Банката има договор (на терет на правното лице со кое Банката има склучено договор)	Без надоместок
• готовински уплати за комунални услуги кон сметка на ЈП Водовод и канализација Скопје отворена во ТТК Банка	15 ден.
• готовинска уплата на сметки на клиенти - правни и физички лица во Банката (по налог)	35 ден.
• готовинска уплата на сметки на клиенти (правни и физички лица) во други банки	
• за износи до 5.000,00 денари	45 ден.
• за износи од 5.001,00 денари	70 ден.
• Готовински уплати преку МИПС	200 ден.

Готовински исплати

<ul style="list-style-type: none"> • Готовинска исплата од трансакциска сметка (вклучувајќи и исплата на пренесени средства од пристигната пензија на штедна книшка и исплата на пренесени средства од штеден влог по видување) со исклучок на: <ul style="list-style-type: none"> - еднократна исплата на камата или пренесени средства од орочен депозит; - еднократна исплата на средства по основ на одобрен кредит; - при исплата на средства по основ на тргување со ХВ преку ДХВ. 	0,1% мин. 20 ден. макс. 3.000 ден.
---	------------------------------------

Безготовински платен промет

а) Трансакции преку интерен клиринг	
• налози до 10.000 ден.	21 ден. по налог
• налози од 10.001 ден.	31 ден. по налог
б) Трансакции извршени преку КИБС	
• налози до 12 часот до 10.000 ден.	35 ден. по налог
• налози до 12 часот од 10.001 ден.	46 ден. по налог
• налози по 12 часот до 10.000 ден.	35 ден. по налог
• налози по 12 часот од 10.001 ден.	46 ден. по налог
в) Трансакции извршени преку МИПС	
• налози до 12 часот	200 ден. по налог
• налози по 12 часот	200 ден. по налог

Спроведување налог ПП 53 (за исплата на плата)

• спроведен преку КИБС (по трансакција)	20 ден.
• интерен налог (по трансакција)	3 ден.
• спроведен преку МИПС (по трансакција)	60 ден.

Електронско плаќање за физички лица

а) Трансакции преку интерен клиринг	
• налози до 10.000 ден. (по налог)	0 ден.
• налози од 10.001 ден. (по налог)	0 ден.
б) Трансакции извршени преку КИБС	

• налози до 10.000 ден. (по налог)	11 ден.
• налози од 10.001 ден. (по налог)	14 ден.
в) Трансакции извршени преку МИПС	
• налози преку МИПС (по налог)	99 ден.
г) Спроведување налог ПП53 (за исплата на плата)	
• спроведен преку КИБС (по трансакција)	8 ден.
• интерен налог (по трансакција)	0 ден.
• спроведен преку МИПС (по трансакција)	60 ден.

Други услуги во денарскиот платен промет за физички лица

Отворање и водење трансакциски сметки

• Отворање трансакциски сметки	Без надоместок
• Итно отворање на трансакциска сметка по барање на физичко лице, со итна пратка (оваа тарифна ставка е со важност од 1.4.2016 година)	150 денари
• Водење трансакциска сметка на физички лица со вкупен промет до 500 МКД	Без надоместок
• Водење трансакциска сметка на физички лица со вкупен промет над 500 МКД	29 ден./месечно
• Водење трансакциска сметка на физички лица што имаат само евидентен промет од трансакции од штеден влог во Банката	Без надоместок
• Водење трансакциска сметка на неактивен корисник - физичко лице	50 ден./месечно*
• Затворање сметка (салдирање и ликвидација) на барање на клиент	200 ден.
• Затворање сметка на починати лица и во согласност со законски прописи	Без надоместок
• Издавање потврда за ликвидација на трансакциска сметка заради пренос во др. банка на барање на клиент	200 ден.

*Доколку на денот на задолжувањето, висината на надоместокот е повисока од состојбата на сметката се задолжува надоместок во висина на состојбата на сметката.

Изводи и други документи

• Печатење редовен извод од трансакциска сметка (до два извода месечно)	Без надоместок	
• Повторно печатење веќе издаден редовен извод од трансакциска сметка (препис)	20 ден.	3,6 ден. ДДВ
• Печатење извод од трансакциска сметка по барање на сопственикот вон редовните два и по избор	50 ден.	9 ден. ДДВ
• Издавање потврди за извршено плаќање	200 ден.	36 ден. ДДВ
• Издавање картица на промет на сметка	150 ден.	27 ден. ДДВ
• Издавање разни други потврди, заверки на податоци и движење на сметка-картица на барање на корисникот (цена од потврда или заверка)	200 ден.	36 ден. ДДВ

Присилна наплата по извршни решенија и задолжница

• Извршување судски одлуки, извршни решенија и други налози за наплата на побарување по решение на надлежен орган	1.000 ден.
• Блокада и деблокада на трансакциска сметка по решение примено во банката	300 ден.
• Извршување решенија за присилна наплата за радиодифузна такса	300 ден.
• Пресметка на камата по каматна пресметка при извршување решение за присилна наплата	50 ден.

Достава на пресметка на камата

• Доставка на пресметка на камата по решение од надлежен орган од главница	200 ден.
--	----------

- Достава на пресметка на камата по барање на корисник од главнина

200 ден. + 36 ден. ДДВ

Други услуги

• Одбрување и обнова на дозволеното пречекорување	150 ден.	
• Одбрување и обнова на дозволено пречекорување обезбедено со депозит	1.000 ден.	
• Изработка на каматен лист по трансакциска сметка по барање на странката	200 ден.	36 ден ДДВ.
• Праќање опомена поради неоправдано минусно салдо на трансакциска сметка над 200 денари		
• Прва опомена (известување)	150 ден	
• Втора опомена	300 ден	
• Опомена пред тужба	600 ден	
• Подготовка и доставување податоци за состојба на сметки по службено барање на извршител по решение на надлежен орган		500 ден.
• Подготовка и доставување податоци за состојба на сметки по доставено службено барање на нотар (оставинска постапка и сл.)		500 ден.
• Проверка на состојба на трансакциска сметка со Visa Electron картичка на ATM уред:		
○ на ТТК Банка		10 ден.
○ други банки		20 ден.

Други услуги по денарско работење

• Отворање штедни книшки	Без надоместок
• Администрирање на неактивна штедна книшка по видување	300 ден. годишно*
• Издавање потврда за штеден влог на барање на корисникот	100 ден. + 18 ден ДДВ
• Издавање потврда за ликвидација, односно салдирање штедна книшка (освен за починати лица – без надоместок)	100 ден.
• Амортизација (замена) на изгубена штедна книшка	100 ден.
• Изработка и печатење пресметка на потребни средства за окуп на станovi во општествена сопственост	150 ден.
• Пресметка за плаќање месечна рата по договор што се води во Банката или во друга банка за плаќање општествени станovi	50 ден.
• Исплата на готовина на парични картички (од приватна интернационална банка)	2,00%
• Надомест за замена на оштетени банкноти на сите пари	7% од износот
• Замена на ковани за книжни пари	10% од износот

*Доколку на денот на задолжувањето, висината на надоместокот е повисока од состојбата на сметката, се задолжува надоместок во висина на состојбата на сметката.